

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (13) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 ноември 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ

за уважување на приговор

1. Приговорот на Душан Ѓорѓиевски од Крива Паланка УП2 09-194/22 од 20 септември 2022 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-124 од 15 август 2022 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-124 од 15 август 2022 и година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да издаде ново Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа при што жалителот да учествува во трошоците за учество во изградба на мрежата по капацитет.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Душан Ѓорѓиевски од Крива Паланка до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-194/22 од 20 септември 2022 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-124 од 15 август 2022 година на КЕЦ Кратово, против висината на трошокот за приклучок од 111.073,00 денари за приклучок за пумпа за наводнување.

Жалителот потенцира дека на 150 метри од објектот има приклучок а столб на 55 метри од истиот.

Според Електродистрибуција - објектот е надвор од ДУП, легализиран без побарано мислење од надлежниот КЕЦ. Нема потенцијални баратели и е потребна доградба на мрежа само за барателот.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 2 ноември 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-194/22 од 20 септември 2022 година со прилог:
 - Приговор
 - БСП-1 образец од 12 јули 2022 година
 - Имотен лист бр. 396 за КП бр. 5/3, КО Станци
 - GIS Скица
 - Спецификација на трошоци
2. Одговор на Приговор и дополнителна документација од 28 октомври 2022 година со прилог:

- Решение за согласност бр. 11-124 од 15 август 2022 година

и на седницата беше заклучено:

- Да се контактира жалителот околу тоа што точно се Бара.

- Електродистрибуција дополнително да достави слики од парцелата и да прецизира за условите во нисконапонската мрежа во близина.

На 16 ноември Електродистрибуција ги достави бараните податоци, слики во прилог како и информација дека објектот е на 80m од постоечка нисконапонска мрежа, при што падот на напон во последната точка од мрежата е 10,43%. Нема потенцијални во близина и нема ДУП за тоа подрачје, а објектот е легализиран. Третманот на приклучокот е нестандартен согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија при што е предвидено до граница на имот да се изгради приклучок со мерен разводен ормар за едно броило (МРО1) на фундамент, при што трошоците за изградба се 100% на барателот.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и Службен весник на РСМ бр. 96/19 и 236/22) операторот на електродистрибутивниот систем е одговорен за одржување, надградување и проширување на електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на електродистрибутивниот систем и е должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот систем.

Согласно став (3) точка 2) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да обезбеди сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака на електрична енергија преку електродистрибутивниот систем со којшто управува, на недискриминаторен и транспарентен начин, и во согласност со пропишаниот квалитет.

Согласно став (3) точка 3) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да ги приклучи производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на електродистрибутивниот систем.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–194/22
24 ноември 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски